



Адреса: "Широк Сокак" 60; 7000 Битола; Македонија  
Лиценца – "А" категорија;  
тел: 047/228 185; 075/416-177



## СУТОМОРЕ – КОТОР – БУДВА – ДУБРОВНИК

### 1 ден (петок – 28.12.2018): БИТОЛА

Состанок на групата на паркингот пред спортската сала „Младост“ во 21.30 часот. Поаѓање за Црна Гора во 22:00 часот. Патот води преку Охрид, Струга, г.п. Кафасан, Елбасан, Драч, Тирана, Скадар, Бар... Ноќно и денско патување со попатни паузи и царински формалности.

### 2 ден (сабота – 29.12.2018): ОСТРОШКИ МАНАСТИР – ПОДГОРИЦА – СУТОМОРЕ

Пристигнување во Острошки Манастир во утринските часови. Слободно време за индивидуален разглед на бисерот на средновековното Православно Христијанство... вграден во самите стени, манастирот изгледа како да не е граден од човечки раце, туку повеќе како едно од чудата на Св. Василие... основан во 17ти век од Св. Василие, чии мошти се сметаат за чудотворни. Во попладневните часови поаѓање за Сутоморе. Сместување во двокреветни и трокреветни соби. **Ноќевање.**

### 3 ден (недела – 30.12.2018): СУТОМОРЕ – ДУБРОВНИК

Факултативна целодневна посета на Дубровник. Патот води преку Тиват, со траект, покрај Херцег Нови. Пристигнување во Дубровник – бисерот на Јадранот, кој изобилува со исклучително богата туристичка понуда. Град на хотели, преубава околина и завиден еколошки стандард – привлечен во секое годишно време. Со самата прошетка низ "Страдун", тесните улички и малите плоштади, монументалните ѕидини и тврдини, ќе се сретнете со илјада годишна убавина на неговото како во школка вовлечено урбано јадро. Разглед на стариот дел на градот: градскиот часовник, Орландовиот столб, Онофриевата чешма, Палтата Спонца, црквата Св. Влах – заштитникот на градот... Вечерта враќање во Сутоморе. Слободно време. **Ноќевање.**

#### **4 ден (понеделник – 31.12.2018): СУТОМОРЕ – КОТОР – БУДВА**

Во утринските часови поаѓање за факултативна посета на градот Котор и разглед на стариот град со стручен локален водич. Стариот град Котор (како дел од некогашна Република Венеција) е дел од културното наследство на УНЕСКО, со добро зачувани градби и тврдина, а заливот Бока Которска е најдлабокиот и најдолгиот залив на Јадранско Море или најјужниот фјорд во Европа. Попладне враќање во Сутоморе. Слободно време за одмор. Во вечерните часови поаѓање за Будва. Дочек на Новата Година на отворено со богата музичка програма. После дочекот враќање во Сутоморе. **Ноќевање.**

#### **5 ден (вторник – 01.01.2019): СУТОМОРЕ – БИТОЛА**

Во утринските часови одјавување и напуштање на собите. Денско патување со кратки попатни паузи. Пристинување во Македонија во ноќните часови.

### **Цена на аранжманот: 4.840,00 денари**

- Доплата за еднокреветна соба: 30% од износот на аранжманот

#### **Цената на аранжманот вклучува:**

- Автобуски превоз на горенаведената релација,
- 3 ноќевања во вила во Сутоморе
- Посета на Острошки Манастир и Будва
- организација, водство и реализација на аранжманот.

#### **Цената на аранжманот не вклучува:**

- Посета на Котор – 5 € (мин. 30 лица за реализација)
- Целодневна посета на Дубровник – 15 € (мин. 30 лица за реализација)
- Туристичка таска во Острошки Манастир – 1€
- Туристичка такса во Сутоморе – 3€
- Патничко осигурување

**Напомена:** За реализација на овој аранжман, потребен е **минимум од 40 патници**, во спротивно, крајниот рок за известување околу евентуален отказ на аранжманот е најкасно 5 дена пред датумот на поаѓање. Организаторот на патувањето го задржува правото за измена на редоследот на поедини содржини во програмата.

**Со оваа програма важат Општите услови на т.а. ТЕО ТРАВЕЛ и СКТМ.**